

Инспектор за социјална заштита од Секторот за инспекциски надзор во социјалната заштита при Министерството за труд и социјална политика врз основа на член 242 од Законот за социјалната заштита („Службен весник на Република Македонија,, број 79/2009, 36/2011, 51/2011, 166/2012, 15/2013, 79/2013, 164/2013, 187/2013, 38/2014, 44/2014,116/2014,180/2014 и 33/2015), (во натамошниот текст: Законот), а за отстранување на недостатоците и неправилностите утврдени со Записникот број 16- 4788/1 од 13.05.2015 година за извршен вонреден инспекциски надзор во ЈУ Центар за социјална работа Валандово, (во натамошниот текст: Центарот), застапуван од директорот Драги Георгиев донесе

Р Е Ш Е Н И Е

Се наредува на Директорот на ЈУ Центар за социјална работа Валандово за отстранување на констатираните недостатоци и неправилности во примената на Законот за социјалната заштита, Законот за семејството и подзаконските акти донесени врз нивна основа, да ги преземе следните мерки во роковите и од страна на одговорните лица:

1. Центарот да преземе потребни активности околу исполнување на општите услови за основање на јавна установа за социјална заштита, односно да покрене мерки и активности со цел обезбедување вработување на стручен кадар со образовен профил-педагог и правник согласно член 89 став 1 и член 133 од Законот.

Одговорно лице: Директорот
Рок : а) постојана задача

2. Центарот во постапката за остварување и користење на правото на социјална парична помош, правото на додаток за мобилност и слепило и правото на додаток за глувост, да води Лист за следење на работата со корисникот и наод и мислење на стручен работник вклучен во работата со корисникот во согласност со член 113 од Законот и член 25 став 1 точка 1 и точка 2 од Правилникот за начинот на водење и содржина на евиденцијата за корисниците на правата од социјална заштита и документацијата за стручната работа („Службен Весник на Република Македонија,, број 171/2011).

Одговорни лица: Директорот
Стручните работници
Рок: 30 септември и постојана задача

3. Центарот во предметите на корисниците во спроведување на постапката за мирење на брачните другари и доверување на чување и воспитување на малолетните деца и во постапката за вршење на родителското право при определувањето на личните односи и

непосредни контакти на детето со родителот кај кого не живее детето, да спроведува интердисциплинарна тимска работа, во работата со корисникот да вклучи стручни работници, психолог, педагог, правник и да изготвува план за индивидуална работа со корисникот во согласност со член 184 и 185 од Законот и член 26 став 1 точка 2 и 4 од Правилникот за начинот на водење и содржина на евиденцијата за корисниците на правата од социјална заштита и документацијата за стручната работа („Службен Весник на Република Македонија,, број 171/2011).

Одговорни лица: Директорот

Стручните работници

Рок: постојана задача

4. Се задожува директорот на Центарот, веднаш по истекот на рокот за извршување на инспекциските мерки, а најдоцна во рок од три дена писмено да ги извести инспекторите дали се извршени инспекциските мерки определени за отстранување на констатираните неправилности во работата на Центарот, согласно член 30 од Законот за инспекциски надзор, („Службен весник на Република Македонија,, број 50/2010, 162/2010, 157/2011,147/2013 ,41/2014 и 33/2015).

Жалбата не го задржува извршувањето на решението.

Образложение

Инспектор за социјална заштита од Секторот за инспекциски надзор во социјалната заштита при Министерството за труд и социјална политика изврши вонреден инспекциски надзор во ЈУ Центар за социјална работа Валандово на ден 11.05.2015 година, во поглед на спроведувањето и примената на Законот за социјалната заштита, Законот за семејството, подзаконските, поединечните и другите акти донесени врз негова основа, во предметите на корисниците на правото на социјална парична помош/додаток, додаток за мобилност и слепило, додаток за глувост, паричен надоместок за помош и нега од друго лице, право на постојана парична помош, право на еднократна парична помош и помош во натура и нарушени односи и насилство во бракот и семејството

За извршениот инспекциски надзор и констатираната состојба, инспекторот состави записник број 16-4788/1 од 13.05.2015 година.

Согласно член 242 од Законот се донесе решение како во диспозитивот.

Жалбата не го задржува извршувањето на решението согласно член 244 став 2 од Законот.

Решено во Секторот за инспекциски надзор во социјалната заштита при Министерство за труд и социјална политика на ден 13.05.2015 година под број 16-4788/2.

Упатство за правно средство: против ова решение може да се изјави жалба до Државната комисија за одлучување во втор степен од областа на инспекцискиот надзор и прекршочната постапка во рок од 8 дена од денот на приемот на решението преку Секторот за инспекциски надзор во социјалната заштита при Министерството за труд и социјална политика.

Инспектор за социјална заштита
Блага Челева